



ЕЛЕГАНТЕН ПО ТРАДИЦИЈА



Пишуваат:
Александар КЕЛТАНОСКИ
Наум СТЕФОВСКИ

Иако новиот модел сè уште не е официјално претставен, искусните папараци го

"фатија" на завршното тестирање. Првите фотографии потврдуваат дека тој ќе биде достоин наследник на дизајнерскиот успешен модел 406 купе. За разлика од неговиот претходник, кој е дизајниран во студиото на Pininfarina, 407 купе е комплетно дело на дизајнерите на Peugeot. Новиот модел во однос на верзијата со четири врати е поелегантна поради ниската силуета, но и поради многуте тенки носачи на кровот. Во Peugeot коментираат дека во и така обликуваниот автомобил ќе има место за четири возрасни патници.



407 купе ќе биде претставено на Саемот во Женева, и тоа со најјакниот агрегат, а палетата мотори ќе биде збогате-

на и со твин-турбо дизелашот со зафатнина од 2.7 литри, кој го користат и моделите на Ford.



РАЗЈАРЕНА АЈКУЛА

Наскоро, на купувачите BMW ќе им го понуди новиот M6, автомобил чија задача ќе биде да дојде на врвот на тркачкиот свет. Максималната брзина преминува 330км/ч, прекрасниот секвенционален

менувач ги преместува степените на пренос за дел од секунда, а драстичната олеснета каросерија е остварена со посебни лесни материјали. Во прилог на тоа зборуваат и четирите нови бои, ексклу-



зивно претставени за M6, кои имињата ги носат по познатите тркачки патеки: Индијанаполис - црвена, Сепанг - бронзена, Интерлагос - сина и Силверстон - сребрена.

M6 има мала тежина, голема сила, исклучително брза промена на степенот на пренос и максимална прилагодливост на карактеристиките на патеките и возачките навики на сопственикот.

За време на тестирањето на тешки и комплицирани патеки, M6 постигна високи

резултати на ниво - поединци супера втомобили.

Флеш вест:

ПОЕВТИНО ВОЗЕЊЕ

Отсега новите сопственици на возила од марката Vauxhall ќе можат да уживаат во предностите на системот за безбедност и информирање на возачот, кој може да ги спаси од казни за пребрзо возење или од зголемување на осигурителната такса.

Системот Origin b2 користи сателитска технологија GPS и го информира возачот дека се приближува до инсталирана камера на патот за регистрирање на брзината на движење. Инаку, користењето на овој систем е сосема легално, бидејќи е воведен како ласерски детектор. Цената на овој уред во Англија се движи околу 430 фунти, а вие сами пресметајте колкави се казните.

ДИЗЕЛ ВО 2006

Од 2006 година Cadillac во фабриката на Saab во Тролхетен ќе произведува модел од средната класа. Конкуренот на класата Ц на Салонот на автомобили во Женева ќе стои како прототип. Истовремено Американците сакаат да понудат дизел во CTS iv o STS.

Плановите за продажба на возила во Европа, за 2010 година Cadillac ги удвои на 20.000 примероци.

АМЕРИКАНЕЦОТ ОД МОДЕНА

Новиот "ferari без кров" во прв план е наменет за американскиот пазар каде што критериумите се посебни, особено кај калифорнискиот начин на живеење.

Популарниот ферариев модел 575 во кабриолет изведба ќе биде прикажан на Салонот за автомобили во Детроит под името 575 СУ-ПЕРАМЕРИКА.



Италијанската дизајнерска куќа Fioravanti, за овој модел специјално го изработи и неговиот кров кој е од стакло и воедно е склоплив. Оттука произлегува нивното верување дека на купувачите ќе им се допадне ваквиот зафат и дека тоа би можело да ја зголеми неговата популарност и оригиналност.

Уште еден факт кој воопшто не е за потценување е тоа што на овој модел 575 ќе му биде ставена инекција за дополнителна сила со што од бензинскиот V12 мотор ќе се извлечат дополнителни 32 кс, со што тој би имал 540 кс сила на моторот што за кабриолет е премногу.

